



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Одласа по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања број 101-11, за оглас 101-11.
1-30 1-331.

Среда, 8 октомври 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XIV

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1760.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276 Продажно одделение 22-619 Тел. централа 28-610.

703.

Врз основа на членот 7 од Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 1

Според одредбите на оваа уредба ќе се дава надоместок за имотните права и за правата на предметите (во натамошниот текст: имотните права) на југословенските физички и правни лица што се ликвидирани:

1) Со Спогодбата меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Чехословачка Република од 11 февруари 1956 година за регулирање на отворените имотни прашања;

2) со Спогодбата меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Унгарија од 29 мај 1956 година за регулирање на нерешените финансиски и стопански прашања.

Член 2

Ако со оваа уредба не е пропишано поинаку, надоместок за имотните права ликвидирани со спогодбата од точката 1 на претходниот член ќе се признае за правата настанати до 19 февруари 1953 година, а за имотните права ликвидирани со спогодбата од точката 2 на претходниот член — за правата настанати до 1 јануари 1953 година.

Член 3

Височината на надоместокот се определува на следниот начин:

1) стоковните и паричните побарувања во чехословачки круни настанати до 1 јуни 1953 година ќе се пресметуваат по курсот 1 КЧ = 1 динар, со тоа што од побарувањата настанати до 15 март 1939 година се одбиваат 20%, а од побарувањата настанати од 15 март 1939 година до 15 мај 1945 година — 70%. Вакво одбивање се врши и од побарувањата што гласат на динари, а кои настанале во истото време;

2) стоковните и паричните побарувања во унгарски пенги настанати до 18 април 1941 година се пресметуваат по курсот 1 пенга = 2 динари;

3) стоковните и паричните побарувања во унгарски пенги настанати од 19 април 1941 година до 5 април 1945 година се пресметуваат по курсот 1 пенга = 1 динар;

4) стоковните и паричните побарувања во чехословачки круни настанати по 1 јуни 1953 година и побарувањата во унгарски пенги и форинти настанати по 5 април 1945 година, се пресметуваат по курсевите што ќе ги определи комисијата од членот 12 на оваа уредба врз основа на податоците прибавени од Народната банка.

Член 4

За определување надоместок за чехословачките односно унгарските државни хартии од вредност и за хартиите од вредност што ги издале други правни лица со седиште на сегашната територија на Чехословачка Република, односно со седиште на сегашната територија на Народна Република Унгарија (во натамошниот текст: хартиите од вредност), се земаат како основ 10% од нивната номинална вредност.

Вака утврдените износи се пресметуваат по курсевите од членот 3 на оваа уредба, со тоа што за чехословачките хартии од вредност ќе се врши одбивање предвидено во точката 1 од споменатиот член.

Нема да се даде надоместок за хартиите од вредност издадени во Чехословачка Република од 15 март 1939 година до 15 мај 1945 година, како и за хартиите од вредност издадени во Народна Република Унгарија од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 година.

Член 5

Побарувањата во Чехословачка Република што гласат на сите други валути освен на динари ќе се конвертираат во чехословачки круни по званичниот курс што бил во Чехословачка Република за тие валути во моментот на настанокот на побарувањата, без примена на заштитни валутни клаузули, а потоа ќе се пресметуваат на начинот предвиден во членот 3 точка 1. За хартиите од вредност ова пресметување ќе се изврши на начинот предвиден во членот 4 од оваа уредба.

Побарувањата во Народна Република Унгарија што гласат на сите други валути освен на динари ќе се конвертираат во унгарски пенги односно форинти по званичниот курс кој бил во Унгарија за тие валути во моментот на настанокот на побарувањата, без примена на заштитни валутни клаузули, а потоа ќе се пресметуваат на начинот предвиден во членот 3 точка 2. За хартиите од вредност ова пресметување ќе се изврши на начинот предвиден во членот 4 на оваа уредба.

Член 6

За интересот на побарувањата и за измкнатата добивка нема да се дава надоместок.

Член 7

Надоместокот за побарувањата по основот на социјалното осигурување настанати во Чехословачка Република се утврдува на следниот начин:

1) побарувањата настанати до 15 мај 1945 година се пресметуваат во смисла на членот 3 точка 1 од оваа уредба;

2) побарувањата настанати по 15 мај 1945 година се исплатуваат во оној износ кој корисникот би го примил во Југославија ако исплатата му се извршеше во времето на стасаноста на побарувањето.

На ист начин се пресметуваат и побарувањата на воените инвалиди од војните, со тоа што пресметувањето по инвалидините ќе го врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања.

Член 8

Надоместокот за побарувањата по основот на социјалното осигурување настанати во Народна Република Унгарија се утврдува на следниот начин:

1) за стасаните а неисплатени оброци пензија односно рента здобиена според унгарските прописи до 15 мај 1945 година, надоместокот се утврдува во височина на пензијата односно рентата пресметана според прописите донесени непосредно по замената на окупациските банкноти на територијата на Југославија по кои е вршена исплата на заостанатите оброци пензија односно рента стасана до 15 мај 1945 година;

2) за стасаните а неисплатени оброци пензија односно рента здобиена од 15 мај 1945 година до 29 мај 1956 година ако пензијата односно рентата утврдена според унгарските прописи била поголема од пензијата односно инвалиднината определена според југословенските прописи — височината на надоместокот се определува во височина на разликата меѓу вредноста на пензијата односно рентата утврдена според унгарските прописи и пензијата односно инвалиднината определена според југословенските прописи. Вредноста на пензијата односно рентата определена според унгарските прописи се утврдува со пресметување на износот на таа пензија односно рента според членот 3 точ. 2, 3 и 4 од оваа уредба.

Правото на пензија односно инвалиднина по основот на југословенското социјално осигурување се утврдува според прописите што биле во сила во времето на определувањето на пензијата односно рентата според унгарските прописи. Височината на пензијата односно инвалиднината се определува според прописите што биле во сила на денот на влегувањето во сила на југословенско-унгарската спогодба од членот 1 точка 2 на оваа уредба, со тоа што основот за пензија односно инвалиднина се утврдува според чл. 9 и 10 од Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 89/52), но при тоа нема да се применуваат одредбите од членот 9 став 2 и членот 10 став 2 од оваа уредба;

3) ако е правото на пензија односно рента утврдено според унгарските прописи а според југословенските прописи не се исполнети условите за признавање на тоа право, височината на надоместокот се определува:

а) кога е според унгарските прописи признаено правото на пензија во височина на пензијата што ѝ одговара на пензијата определена според југословенските прописи (точка 2 став 2 од овој член) — според минималниот пензиски стаж (чл. 47 и 58 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50). Овој надоместок ќе се исплатува додека постои правото на пензија според унгарските прописи;

б) за рентите за намалување на работната способност до 33 и 1/3% поради несреќа на работа, определени според унгарските прописи — во височина на еднократната отпремнина предвидена со југословенските прописи (точка 2 став 2 од овој член), сметајќи го процентот на намалувањето на работната способност помал од 20% како 20%.

Поблиски прописи за примена на одредбите од овој член донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот со согласност од Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии.

Член 9

Пресметувањето на износот на надоместокот за побарувањата по основот на социјалното осигурување го врши на барање од комисијата од членот 12 на оваа уредба Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 10

Надоместокот за недвижниот имот се утврдува врз основа на податоците за цените и за состојбата на тој имот во времето на преземањето од страна на чехословачките односно унгарските органи, со тоа што чехословачките круни се пресметуваат во динари по курсот 1 КЧ = 1 динар, а унгарските

форинти — по курсот што ќе го определи комисијата од членот 12 од оваа уредба врз основа на податоците прибавени од Народната банка, откако претходно ќе се одбијат обврските што го товарат тој имот.

Член 11

Надоместокот за подвижниот имот го утврдува комисијата од членот 12 на оваа уредба по слободна оценка во динари врз основа на податоците и доказите што ќе ги поднесат сопствениците или што на друг начин ќе се прибават.

Член 12

Постапка за давање надоместок според оваа уредба, се поведува само на барање од странката.

Пријавите што сопствениците на имотот во Чехословачка Република односно во Народна Република Унгарија му ги поднесле според поранешните прописи на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство, нема да се сметаат како барање во смисла на оваа уредба.

Барањето за надоместок ѝ се поднесува на Комисијата за определување надоместок на лицата чии имотни права се ликвидирани врз основа на меѓународни договори при Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство (во натамошниот текст: комисијата) — според членот 5 од Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори.

Во барањето за надоместок мораат да се наведат податоците и доказите за имотот за кој се бара надоместокот.

Барањето за надоместок се поднесува во срок од една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. Барањата поднесени по овој срок нема да се земаат во постапка.

Одредбата за рокот од една година за поднесување барања од претходниот став не се однесува на побарувањата од чл. 7 и 8 на оваа уредба.

Член 13

Сопствениците на чехословачки и унгарски хартии од вредност се должни во барањето за надоместок да ги наведат хартиите од вредност за кои се бара надоместок и да ги приложат кон барањето, односно да го наведат името на лицето или називот на установата кај која тие се депонирани.

Ако хартиите од вредност се наоѓаат во странство или во врзано депо, подносителот на барањето и тоа ќе го наведе во барањето и ќе го означат основот и видот на депото, а од депозитарот ќе побара да ѝ ги достави на комисијата од членот 12 на оваа уредба.

Член 14

Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство ќе ѝ издава на Народната банка налози за исплата врз основа на извршните решенија за надоместок.

Член 15

Југословенските физички и правни лица се должни да ги уплатат во сојузниот буџет своите долгувања спрема чехословачки и унгарски физички и правни лица опфатени со југословенско-чехословачката односно југословенско-унгарската спогодба од членот 1 точка 1 односно 2 од оваа уредба.

Должниците од предниот став ќе му ги пријават своите долгувања на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Пресметката на долгувањата ја составува Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство според важечките прописи.

Врз основа на таа пресметка Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство ќе го повика должникот да го плати долгот.

Ако должникот не го плати долгот, Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство ќе му поднесе предлог на Сојузното јавно правобранителство заради поведување спор.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 840

8 октомври 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

704.

Врз основа на точката 2 одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 ГОДИНА****Член 1**

Во Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58 и 29/58) во членот 2 се додава нов став 6, кој гласи:

„Одредбата од ставот 1 на овој член нема да се применува на средствата на инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските железници опфатени во точ. 3 и 4 од Одлуката за користење на придонесот од доходот отстапен на определени стопански организации за нивните фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58).“

Член 2

Во членот 3 став 3 точка 1 пред зборовите „претпријатијата на патниот сообраќај“ се додаваат зборовите: „железничките транспортни претпријатија и“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 841

8 октомври 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

705.

Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Во Одлуката за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58) се вршат следните измени и дополненија:

1. Се именува за претседател на Одборот за буџет и службенички прашања Вељко Зековиќ, секретар на Сојузниот извршен совет, досегашен член на истиот Одбор.

2. Се именува за член на Одборот за буџет и службенички прашања Лео Матес, генерален секретар на Претседателот на Републиката.

3. Се разрешува од функцијата член на Одборот за буџет и службенички прашања др Јожа Вилфан, досегашен генерален секретар на Претседате-

лот на Републиката, со оглед на тоа дека е отиден на друга должност.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 328

30 септември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

706.

Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон, и членот 30 став 3, во врска со членот 11 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ИРАК**

1. Се отвора Амбасада на Федеративна Народна Република Југославија во Републиката Ирак, со седиште во Багдад.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа како ден на отворањето на Амбасадата да се смета 2 септември 1958 година, кога е потпишан указот за назначување на амбасадорот на ФНРЈ во Ирак.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 329

30 септември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

707.

Врз основа на членот 28 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ГАРАНТНИОТ ИЗНОС ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ**

Во Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот пречистен текст да гласи:

ОДЛУКА**за утврдување височината на гарантниот износ по заемите од средствата на Општиот инвестиционен фонд**

1. Корисниците на заемите за инвестиции односно гарантите за исплатата на заемите за инвестиции одобрени од средствата на Општиот инвестиционен фонд, се должни во смисла на чл. 8 и 28—35 од Уредбата за заемите за инвестиции да полагаат гарантен износ во височина 5% од износот на заемот.

2. По заемите од претходната точка по кои пред влегувањето во сила на оваа одлука се склучени договори за заем, корисниците на заемите од-

носно гарантите ќе полагаат гарантен износ во височината определена со прописите што важеле во времето на склучувањето на договорите.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 339
30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

708.

Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за заедничкото вложување на основни и обртни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ ВЛОЖУВААТ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

1. Стопанската организација може да вложува во општествените инвестициони фондови средства од остварениот чист приход, нераспоредени средства од чистиот приход по завршната сметка и парични средства што сочинуваат фонд на основните средства, освен средствата на амортизацијата.

Ако стопанската организација во општествените инвестициони фондови вложува како заем средства од остварениот чист приход или нераспоредени средства, за износот на вложените средства ќе го зголеми својот фонд на основните средства или фондот на обртните средства.

Ако стопанската организација во општествените инвестициони фондови вложува средства од остварениот чист приход или нераспоредени средства без обврска за враќање, нема тие средства да ги распоредува претходно во своите фондови.

Средствата вложени во општествените инвестициони фондови според одредбите од претходните ставови можат да се трошат во текуштата година на начинот и под условите како и средствата на општествените инвестициони фондови остварени во претходната година.

2. По исклучок од одредбите на претходната точка, во 1958 година стопанските организации можат во општествените инвестициони фондови да вложуваат најмногу до 25% од износот на паричниот дел од фондот на основните средства (освен средствата на амортизацијата) утврдени по завршната сметка за 1957 година.

Одредбата од претходниот став се однесува и на износот на паричниот дел од фондот на основните средства за кој стопанската организација во текот на 1958 година ќе го зголеми фондот на основните средства од нераспоредените средства по завршната сметка за 1957 година.

3. Договорот што се склучува во смисла на членот 8 став 2 од Уредбата за заедничкото вложување на основни и обртни средства на стопанските организации мора да биде писмен.

4. Средствата што стопанската организација ќе ги вложи во општествениот инвестиционен фонд на политикотериторијална единица според одредбите од оваа одлука му припаѓаат само на општествениот инвестиционен фонд на таа политикотериторијална единица и не можат да се распоредуваат како приходи во другите општествени инвестициони фондови, освен ако е со договорот од точката 3 на оваа одлука поинаку определено.

5. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука ќе донесе, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 338
30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

709.

Врз основа на членот 274 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАМКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОЛОЖАЈНАТА ПЛАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ

1. Положајната плата на службениците на сојузните научни установи што се соработници на научни установи се утврдува во рамките пропишани со Законот за јавните службеници (член 68 став 4) и со оваа одлука.

Положајната плата на службениците од ставот 1 се определува според положајот на кој службеникот се наоѓа односно според работното место.

2. Според положајот положајната плата на службениците од точката 1 на оваа одлука се утврдува во следните рамки, и тоа за:

	Динари
1) директор — — — — —	31.000—45.100
2) помошник директор — — — — —	15.400—28.900
3) началник на научно-истражувачко одделение односно раководител на соодветна организациона единица	17.900—39.700
4) шеф на самостојна научно-истражувачка група односно раководител на соодветна самостојна организациона единица — — — — —	15.400—24.800
5) шеф на научно-истражувачка група (отсек) односно на соодветна организациона единица во рамките на одделение — — — — —	13.900—21.400

Положајната плата на службениците на положајите предвидени во претходниот став се утврдува во границите на наведените рамки според значењето и обемот на работите во научната установа, имајќи ги предвид и другите услови што со актот за систематизацијата се предвидени за одделни положаји.

3. Според работното место положајната плата на службениците од точката 1 на оваа одлука се утврдува во следните рамки, и тоа за:

	Динари
1) научен советник — — — — —	25.300—29.800
2) виши научен соработник — — — — —	17.900—24.700
3) научен соработник — — — — —	13.800—17.900
4) асистент:	
а) во XII и XI платен разред — —	8.500
б) од X до IV платен разред — —	10.200—14.000
5) виши стручен соработник — —	12.200—17.900
6) стручен соработник:	
а) без положен стручен испит — —	7.700
б) со положен стручен испит — —	8.500—12.200

Динари

710.

- 7) лаборант, препаратор, технички соработник:
- а) без положен стручен испит — 4.100
 - б) со положен стручен испит — 5.800— 8.500
- 8) помошен лаборант:
- а) без положен стручен испит — 3.000
 - б) со положен стручен испит — 3.500— 4.900

Положајната плата на службениците од претходниот став се утврдува според значењето на работното место и другите услови што со актот за систематизацијата се предвидени за одделни работни места.

4. Решение за определување височината на полагајната плата според полагајот односно работното место во одделни сојузни научни установи донесува старешината на установата во согласност со Сојузниот извршен совет.

Ако организационен пропис односно акт за систематизација не е донесен, полагајната плата ќе се определи привремено со решение кое се донесува според претходниот став.

5. На службениците на одделни сојузни научни установи што се наоѓаат на определени работни места за кои се предвидени посебни услови, чии места по исклучок се сврзани со голема одговорност, голем обем на работа и слично, може да им се определи полагајната плата и над највисокиот износ предвиден во претходните точки.

Височината на полагајната плата од претходниот став се определува во согласност со Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено мислење од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за про-света и култура.

6. На службениците што во сојузните научни установи вршат управни, сметководствени и канцелариски работи полагајната плата им се определува според прописите што важат за службениците на сојузните државни органи.

7. На службениците што се наоѓаат кај други сојузни установи на работните места за кои со актот за систематизацијата се предвидени звања на службеници на научни установи, полагајната плата им се утврдува во рамките пропишани во точката 8 од оваа одлука.

8. На службениците што на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се затекнале во сојузните научни установи а се наоѓаат во платниот разред определен за звањето научен соработник (член 13 став 4 од Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) и што го задржале платниот разред во кој се наоѓаат, полагајната плата им се утврдува како и на службениците во звањето научен соработник.

На службениците што на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се затекнале во звањето стручен соработник и се распоредени во тоа звање со 1 јануари 1958 година, полагајната плата им се утврдува според точката 3 под б одредба б) од оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 336

30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Врз основа на членот 106 став 2 и членот 135 став 1 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈИШТА НА КОИ ПРИВРЕМЕНО НЕ СЕ ПЛАЌА ЗЕМЈАРИНА

1. На земјиштата што стопанските организации ги користат за селскостопански цели, привремено не се плаќа земјарина и на тие земјишта се применуваат олесненијата при плаќањето на земјарина на приходот од земјишта од чл. 28 и 28 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56) ако стопанските организации ги исполнуваат условите определени со тие одредби за привремено ослободување од данокот на доход односно за давање даночни олесненија на приходот од такви земјишта на индивидуални селскостопански производители.

2. Ако вкупниот приход од земјиште што стопанската организација го користи за селскостопански цели во текот на годината се намали за повеќе од 25% од катастарскиот приход, и тоа поради елементарни непогоди, поплави и подземни води, растениски болести и штетници или поради други вонредни настани, а стопанската организација не можела да го спречи тоа намалување на приходот, земјарината за таа година ќе се намали за ист процент за кој се намалил катастарскиот приход.

Решение за намалување на земјарината донесува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходи кај кого стопанската организација се задолжува со земјарина.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 337

30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

711.

Врз основа на ставот 2 точката 2 одделот 1 главата XIX и одделот 1 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ НА ПЧЕНКА, ЈАЧМЕН И ОВЕС ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ИЗВОЗ

1. Престанува да важи Одлуката за уплатување на придонесот од прометот на пченка, јачмен и овес од родот на 1957 година за давање премии за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

2. Земјоделските задруги и селскостопанските производителски организации што се должни да вршат уплати на придонесот во смисла на Одлуката за уплатување на придонесот од прометот на пченка, јачмен и овес од родот на 1957 година за давање премии за извоз, се должни тие уплати да ги извршат за сите количини пченка, јачмен и овес од родот на 1957 година што ги продале и испорачале до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 334
30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

712.

Врз основа на одредбата под а) ставот 1 одделот 1 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК ОД ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО

1. Во Одлуката за определување на највисоките продажни цени на храната за добиток од индустриско потекло („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58) во точката I одредбата 11 се менува и гласи:

„11) Трици — 16“.

2. Во точката III ставот 1 се менува и гласи:

„Трговските и задружните стопански организации што се занимаваат со промет на производи од точката I од оваа одлука ги формираат продажните цени на овие производи калкулативно, врз основа на набавната цена, трошоците за превоз и трошоците на прометот.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 333
30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

713.

Врз основа на членот 11 став 3 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ШТО ГИ ПРЕДЛАГААТ СОЈУЗНИТЕ СТОПАНСКИ КОМОРИ, СОЈУЗИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ И ГЛАВНИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ НА ФНРЈ

1. Од 12 членови на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка што ги именува Сојузниот извршен совет на предлог од одделни сојузни стопански комори, сојузи на стопанските комори и од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, предлагаат:

Сојузната индустриска комора	3 члена
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија	1 член
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ	1 член
Сојузната градежна комора	1 член
Сојузната сообраќајна комора	1 член
Сојузната надворешнотрговска комора	1 член
Сојузот на трговските комори на Југославија	1 член
Сојузот на угостителските комори на Југославија	1 член

Сојузот на занаетчиските комори на Југославија
Задницата на југословенското електро-
стопанство

1 член

1 член

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за бројот на членовите на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка што ги предлагаат одделни сојузни стопански комори, сојузите на стопанските комори и Главниот задружен сојуз на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 335
30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

714.

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ НА ФНРЈ

1. Се укинува Економскиот институт на ФНРЈ.

2. Буџетските средства на Економскиот институт се пренесуваат врз Сојузниот завод за стопанско планирање.

3. Принадлежностите на затечените службеници на Економскиот институт, до регулирањето на нивниот службенички однос, ќе се исплатуваат на товар на буџетските средства на Економскиот институт што се пренесуваат врз Сојузниот завод за стопанско планирање.

4. Правата и обврските на Економскиот институт ќе ги ликвидира ликвидационата комисија, чии членови ќе ги именува сојузниот Државен секретаријат за работите на фанансиите.

5. Секретарот на Сојузниот извршен совет ќе се грижи за извршувањето на ова решение и ќе определи на кого ќе му се отстапат библиотеката и инвентарот на Економскиот институт.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 332
30 септември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

715.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за начинот на исплата на кредитите одобрени на стопанските организации во 1957 година за зголемениот обем на производството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЗАЕМИТЕ ОДОБРЕНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ВО 1957 ГОДИНА

1. Банките и задружните штедилници можат срокоот за враќање на заемите одобрени на стопанските организации според точката 2 од Одлуката за начинот на исплата на кредитите одобрени на стопанските организации во 1957 година за зголемениот обем на производството да го продолжат до

10 години врз основа на образложено и документирано барање.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08—19810/1
30 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

716.

Врз основа на членот 24 став 3, во врска со членот 3 став 1 точка 5 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

1. Во Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/57 и 26/58) во точката 6 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Претпријатијата на градскиот сообраќај можат, по исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, да поднесуваат барање за заем и над износот од 80 милиони динари.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-19811/1
30 септември 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

717.

Врз основа на чл. 69 и 70 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА МАРЖА И НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ГРОЗЈЕТО ЗА ВИНО ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА

1. Во Наредбата за определување највисоката маржа и највисоките продажни цени на грозјето за вино од родот на 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/58), по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа наредба важат и за продажба на гмечено грозје.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6029
1 октомври 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот, промет,
Марјан Брецељ, с. р.

718.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58 и 23/58), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57) во точката I оддел А во гранката 116 — Неметали, по редниот број 40 се додаваат нови редни броеви 41 и 42, кои гласат:

„41. Силико-тули и брашно — — — — — 1,50

42. Термоизолациони материјали од кiselгури (тули и други формувани производи) — — — — — 1,50“.

2. Во точката I оддел А во гранката 124 — Текстилна индустрија, редниот број 27 се менува и гласи:

„27. Грег и индустриско предиво од природна свила — — — — — 1,40“, а по редниот број 40 се додава нов реден број 41, кој гласи:

„41. Тканини од природна свила — — — — — 1,40“.

3. Во точката I оддел Б во гранката 112 — Јаглен, во редниот број-8 покрај зборот „производи“ се става знак за фуснота *), а на крајот од оваа гранка се додава фуснота, која гласи:

„*) Со потврда од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија дека не се произведува во земјата, односно дека не се произведува во достаточни количини или во соодветен квалитет.“

4. Во точката I оддел Б во гранката 117 — Металопереработувачка индустрија, во редниот број 58 во првиот ред покрај зборот: „Ваги“ се става знак за фуснота **).

5. Во точката I оддел Б во гранката 119 — Електроиндустрија, редниот број 32 се менува и гласи:

„32. Делови на радио-приемници и ТВ-приемници за широка потрошувачка 1,50“.

6. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, во редниот број 15 одредбата в) се менува и гласи:

„в) средства за зголемување на октанскиот број на бензин (тетрастил олово, керамол ММА, монометил анилин, мотор-микс, авио-микс, АК—33 икс и сл.) 1,00“.

7. Во точката I оддел Б во гранката 124 — Текстилна индустрија, редниот број 30 се менува и гласи:

„30. Кокони од свилени бубачки — — — — — 1,00“.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз и увоз склучени од тој ден.

П. бр. 822
4 октомври 1958 година
Белград

Го заменува Претседателот
на Комитетот за надворешна
трговија
Државен потсекретар,
др Владимир Велебит, с. р.

719.

Врз основа на членот 16 точка 7 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СУДИСКИОТ ИСПИТ И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА УСЛОВЕНИ СО СУДИСКИОТ ИСПИТ

Член 1

Покрај лицата наведени во членот 3 од Уредбата за судискиот испит („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55) судиски испит можат да полагаат:

1) лица што како службеници на стопански организации или нивни здруженија, на задружни организации, или на установи или фондови по завршениот правен факултет до денот на влегувањето во сила на овој правилник поминале пет години во работа на правни работи во стопанските организации или нивните здруженија, во задружните организации, или во установите или фондовите;

2) лица што како службеници на органи на внатрешните работи по завршениот правен факултет до денот на влегувањето во сила на овој правилник поминале пет години во работа на работите на претходна кривична постапка;

3) лица што како судии за прекршоци по завршениот правен факултет до денот на влегувањето во сила на овој правилник поминале пет години во својство на судија за прекршоци.

Лицата од претходниот став што положиле некој од испитите наведени во членот 22 од Уредбата за судискиот испит, можат да полагаат дополнителен испит во обемот пропишан во членот 5 ст 2 и 3 од Уредбата за судискиот испит.

Член 2

Лицата што ги исполнуваат условите од чл. 22 и 24 од Уредбата за судискиот испит можат да бараат да се утврдат правата што им припаѓаат врз основа на овие одредби. Решение за тоа донесува надлежниот секретар за правосудна управа, согласно со неговите овластувања од Уредбата за судискиот испит.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 02—624/1
12 септември 1958 година
Белград

Секретар
за правосудни работи,
Никола Срзентиќ, с. р.

720.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД МЕЃУНАРОДНАТА ГЕОФИЗИЧКА ГОДИНА 1957/58

На 24 октомври 1958 година ќе се пуштат во оптек пригодни поштенски марки од 15 и 300 динари по повод Меѓународната геофизичка година 1957/58.

Сликата на марката од 15 динари, сивојоргована, прикажува мотив од океанографијата (мерзње и испитување на морските длабочини). На десниот раб на марката, вертикално е отпечатено на кирилица: „Југославија“, а под мотивот, на долниот раб на марката на латиница: „MGG — AGI 1957-58“, што се иницијали на Меѓународната геофизичка година на српскохрватски и француски јазик. Ознаката на вредноста е во горниот лев агол на марката.

Сликата на марката од 300 динари, црносина, ја прикажува месечевата полутопка и земјината топка со патеките на вештачките сателити. На десниот раб на марката, вертикално, отпечатено е на латиница: „Југославија“, а над мотивот, на горниот раб на марката на латиница: „MGG — AGI 1957-58“. Ознаката на вредноста е на долниот лев агол на марката, а покрај неа стои уште на латиница: „Авионска пошта“.

Овие марки ќе бидат во продажба кај поштите да потрошувањето, а за франкирање на поштенските пратки ќе важат неограничено време.

Бр. 09-2505/1
30 септември 1958 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

721.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОШТЕНСКА КАРТИЧКА СО НОВА МАРКА ОД 10 ДИНАРИ

На 1 октомври 1958 година се пушта во промет поштенска картичка со нова отпечатена марка од 10 динари.

Сликата на марката, во зелена боја, прикажува мотив на железарата во Сисак од серијата на новите редовни франко марки.

Бр. 09—12288/1
23 септември 1958 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

722.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛИПНАЧИ, КРЕТАЧИ И СПРЕЗАЧИ ЗА ЛОКОМОТИВИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Клипњачи за парни локомотиви. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS P.J3.910

Кретачи и спрезачи за локомотиви. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS P.J3.911

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 11-4173

1 октомври 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

723.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАРНИ ПЛОЧИ И ШИПКИ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ КОТЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакарни плочи за локомотивски ложишта. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS P.J1.910

Бакарни шипки за спрежници за локомотивски котли. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS P.J1.911

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 11-4172

1 октомври 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

724.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРЕЈНИ И ЧАДНИ ЦЕВКИ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ КОТЛИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Грејни цевки за локомотивски котли. Форма и димензии — — — — — JUS P.J1.201

Чадни цевки со мазни краишта за локомотивски котли. Форма и димензии — — — — — JUS P.J1.202

Чадни цевки со нажлебени краишта за локомотивски котли. Форма и димензии — — — — — JUS P.J1.203

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 11-4171

1 октомври 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

725.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР НА ГОРНИОТ СТРОЈ

1. Се ставаат во сила југословенските стандарди донесени со Решението за југословенските стандарди за ситен колосечен прибор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/54), и тоа:

Издание 1954

Плоскаести спојници за шини тежина 22 кг/м — — — — — JUS P.B1.110

Плоскаести спојници за шини тежина 35 кг/м — — — — — JUS P.B1.111

Плоскаести спојници за шини тежина 45 кг/м и 49 кг/м — — — — — JUS P.B1.112

Ребреста подложна плочичка за шини на обични прагови — — — — — JUS P.B1.150

Ребреста подложна плочичка за шини на двојни прагови — — — — — JUS P.B1.151

Натезна подложна плочичка за шини на обични прагови — — — — — JUS P.B1.152

Натезна подложна плочичка за шини на двојни прагови — — — — — JUS P.B1.153

Обична подложна плочичка за шини од 22 кг/м на обични прагови — — — — — JUS P.B1.154

Обична подложна плочичка за шини на двојни прагови — — — — — JUS P.B1.155

Обични подложни плочички за шини преку 23 кг/м на обични прагови — — — — — JUS P.B1.156

Прицврсна плочичка за ребрести подложни плочички со примена на дрвени улошци — — — — — JUS P.B1.170

Прицврсни плочички за натезни подложни плочички — — — — — JUS P.B1.171

2. Југословенските стандарди наведени во точката 1 од ова решение престануваат да важат на 31 декември 1958 година.

3. Југословенските стандарди наведени во точката 1 од ова решение се заменуваат со нови југословенски стандарди со следните називи и ознаки:

Издание 1958

Колосечен прибор на горниот строј. Спојници тип 22—0 — — — — — JUS P.B1.110

Колосечен прибор на горниот строј. Спојници тип 35—0 — — — — — JUS P.B1.111

Колосечен прибор на горниот строј. Спојници тип 45—0 — — — — — JUS P.B1.112

Колосечен прибор на горниот строј. Ребреста подложна плочичка тип 45—0 — — — — — JUS P.B1.150

Колосечен прибор на горниот строј. Ребреста подложна плочичка тип 45—1 — — — — — JUS P.B1.151

Колосечен прибор на горниот строј. Натезна подложна плочичка тип 35—0 — — — — — JUS P.B1.152

Колосечен прибор на горниот
строј. Натезна подложна пло-
чичка тип 35—1 — — — — — JUS P.B1.153

Колосечен прибор на горниот
строј. Обична подложна пло-
чичка тип 22—0 — — — — — JUS P.B1.154

Колосечен прибор на горниот
строј. Обична подложна пло-
чичка тип 22—1 — — — — — JUS P.B1.155

Колосечен прибор на горниот
строј. Обични подложни пло-
чички тип 35—0 и 45—0 — — — — — JUS P.B1.156

Колосечен прибор на горниот
строј. Прицврсна плочичка тип
45—0 — — — — — — — — — — — JUS P.B1.170

Колосечен прибор на горниот
строј. Прицврсни плочички
тип 35—0 — — — — — — — — — — — JUS P.B1.171

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение влегуваат во сила на 1 јануари 1959 година.

Бр. 11—4170

1 октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузна комисија за стандардизација,
инж. Словољуб Виторовиќ, с. р.

726.

Врз основа на членот 75а од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наредбата за договарањето за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на состанокот одржан на 26 септември 1958 година постигнаа

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА СЕМЕ ОД ПРВЕНА ДЕТЕЛИНА И ЛУЦЕРКА

1. Во Договорот за највисоките цени за семе од првена детелина и луцерка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/58) во точката 1 ставот 2 се менува и гласи: „Цените се подразбираат за 1 кг семе од детелина односно луцерка 80% чистотија, франко натоварна станица или франко превозно средство или магацин на задругата.“

2. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1844

27 септември 1958 година

Белград

Главен задружен сојуз на ФНРЈ

Претседател,

Пашко Ромац, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 171 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРОСВЕТНИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во Просветниот совет на Југославија се именуваат, и тоа:

за претседател:

1) Родољуб Чолаковиќ, поопетседател на Сојузниот извршен совет;

за секретар:

2) Обрад Цицил, амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи;

за членови:

3) Крсте Црвенковски, секретар на Сојузниот извршен совет за просвета и култура,

4) Милка Миниќ, претседател на Одборот за просвета на Сојузната народна скупштина,

5) Митра Митровиќ, директор на Сојузниот завод за проучување на школските и просветните прашања,

6) др Владо Шмит, професор на Универзитетот во Љубљана,

7) др Перо Шимленц, вонреден професор на Универзитетот во Загреб,

8) инж. Ласло Бала, директор на Техничката школа во Суботица,

9) инж. Димитрије Акимовиќ, директор на техничката школа „Петар Драшпин“ во Белград,

10) Алфред Јегер, директор на Сојузниот центар за образование на раководните кадри во стопанството,

11) Миодраг Матиќ, професор на Вишата педагошка школа во Белград,

12) Милан Мирковиќ, началник на Секретаријатот за просвета и култура на Народниот одбор на град Белград,

13) Маша Лукиќ, просветен советник во Советот за просвета на НР Хрватска;

14) Зинка Жиборски, директор на основно училиште во Риека,

15) Стана Томашевиќ, помошник секретар на Сојузниот извршен совет за трудот,

16) Иво Фрол, помошник секретар на Сојузниот извршен совет за просвета и култура,

17) др Борислав Благојевиќ, претседател на Зденицата на југословенските универзитети,

18) Миливоје Урошевиќ, претседател на Здружението на учителите, наставниците и професорите на Југославија,

19) Перо Дјетелиќ, член на Претседателството на ЦК на Народната младина на Југославија,

20) Мишо Павиќевиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија,

21) Зора Крцалиќ, претседател на Советот за просвета на АП Војводина,

22) Кољ Широка, претседател на Советот за просвета на Автономна Косовско-метохиска Област,

23) Радивоје Сечујски, директор на основното училиште „Горге Натопшевиќ“ во Нови Сад,

24) Ранко Поповиќ, директор на училиштето за висококвалификувани работници-металци во Загреб,

25) Драга Хумек, директор на Учителската школа во Марибор,

26) Славка Кратки, директор на гимназија во Белград;

за членови што ги избале републичките совети за просвета:

27) Дража Марковиќ, претседател на Советот за просвета на НР Србија

28) Никола Вученов, директор на Заводот за унапредување на школството на НР Србија,

29) Борислав Новаковиќ, потпретседател на Главниот задружен сојуз на НР Србија,

30) др Милош Жанко, претседател на Советот за просвета на НР Хрватска,

31) Иван Леко, директор на Заводот за унапредување на школството на НР Хрватска,

32) инж. Борислав Сапунар, професор на Вишата стручна педагошка школа во Ријека,

33) Владо Мајхен, претседател на Советот за просвета на НР Словенија,

34) Лудвиг Габровшек, секретар на Советот за просвета на НР Словенија,

35) Тилка Блаха, член на Претседателството на републичкиот совет на ССЈ за Словенија и секретар на Здружението на наставниците,

36) Душанка Ковачевиќ, претседател на Советот за просвета на НР Босна и Херцеговина,

37) Бранко Јањиќ, директор на Заводот за унапредување на школството на НР Босна и Херцеговина,

38) Салко Назеич, професор на Универзитетот во Сараево,

39) Петар Здравковски, претседател на Советот за просвета на НР Македонија,

40) Димче Левков, вонреден професор на Универзитетот во Скопје,

41) Никола Поповски, директор на Учителската школа во Скопје,

42) Живко Жижиќ, претседател на Советот за просвета на НР Црна Гора,

43) Благо Савичевиќ, секретар за просвета на НР Црна Гора,

44) Војин Вуковиќ, директор на Учителската школа во Никшиќ.

Б. бр. 62

1 октомври 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за осигување Комисија за соработка со меѓународните здружени организации, Национален комитет за УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОТ) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОТ)

Во Решението за измена и дополнување на Решението за именување членови на Југословенската национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОТ) под Б. бр. 1/58 од 7 јануари 1958 година, се вршат следните измени и дополнења:

1. Се именуваат за членови на Комисијата Олга Врабич и Ашер Делеон, секретари на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.

2. Јован Поповиќ, кој до сега беше член на Комисијата како секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, останува во Комисијата како помошник секретар на Сојузниот извршен совет за трудот.

3. Се разрешува од функцијата член на Комисијата Ерберт Вебер, со оглед на неговото однење од Белград на друга должност.

Б. бр. 1/2

20 септември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 30 од 24 јули 1958 година објавуваат:

Закон за спојување на општините Осиек — Горњи Град и Осиек — Доњи Град во општина Осиек;

Одлука за управувањето и работањето на Републичкиот фонд за станбена изградба на НР Хрватска;

Одлука за рамките за утврдување на полагајните плати на службениците на установите во областа на културата што ги осигураат републички органи;

Одлука за рамките за утврдување на полагајните плати на службениците во научните установи во НР Хрватска;

Одлука за рамките за утврдување на полагајните плати на службениците на установите во областа на културата, што ги осигураат народни одбори;

Решение за именување претставници на Извршниот совет на Саборот што учествуваат во управувањето со републичките стопански комори;

Упатство за задолжителното осигурување на сместување, прехрана и превоз на работниците;

Исправка на Упатството за категоризација на полагајните во просветните установи за кои се зголемува полагајната плата.

Во бројот 31 од 30 јули 1958 година објавуваат:

Закон за уредување на имотните односи наставани со самовласно заземање (узурпација) на земјиште во општонародниот имот;

Одлука за потврда на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска;

Одлука за изборот на членови што ги избира Саборот на НР Хрватска во Универзитетскиот совет и во факултетските совети на Универзитетот во Загреб;

Препорака за средување на имотноправните односи на фондот на недвижностите од општонародниот имот и за зацврстување на имотноправната служба;

Препорака за унапредување на градежништвото и на станбено-комуналните дејности;

Одлука за Меморијалниот музеј на Маршал Тито во Кумровец;

Правилник за организацијата и работата на Секретаријатот за законодавство и организацијата на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска;

Исправка на Законот за измени и дополнења на Законот за буџетот на НР Хрватска (Републичкиот буџет) за 1958 година.

УРАДНИ ЛИСТ ЈУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист“ Јудске Републике Словеније во бројот 22 од 10 јули 1958 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство;

Закон за заштита на културните споменици и природните реткости;

Закон за дополнение на Законот за Универзитетот во Љубљана;

Одлука за потврда на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Извршниот совет на Народното собрание на НР Словенија;

Одлука за наградите и надоместоците на пратениците на Народното собрание на НР Словенија;
Одлука за основување Околиски суд во Ајдовшчина и за неговата месна надлежност;

Одлука за измена на месната надлежност на некои окружни стопански судови на НР Словенија;

Одлука за потврда на статутот на Универзитетот во Љубљана и на неговите факултети;

Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд во Марибор;

Одлука за изборот на судии на окружните судови;

Одлука за изборот на членови на факултетските совети на некои факултети на Универзитетот во Љубљана;

Резолуција за насочувањето на станбената изградба;

Препорака до стопанските организации од подрачјето на електроиндустријата;

Наредба за пренесување работите врз Окружниот суд во Ајдовшчина.

Наредба за почетокот на работењето на Окружниот стопански суд во Љубљана за подрачјето на бизицата околија Трбовље и за пренесувањето на работите за тоа подрачје од Окружниот стопански суд во Цеље врз Окружниот стопански суд во Љубљана;

Договор за највисоките откупни цени за малини;

Договор за највисоките откупни цени за домати;

Исправка на Одлуката за овластување на Одборот на Сојузниот совет за општи и управни прашања за одлучување во определените работи од надлежноста на Сојузниот совет.

Во бројот 23 од 17 јули 1958 година објавува:

Решение за основување Завод за проучување на образованието на возрасните.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службен лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 26 од 19 јули 1958 година објавува:

Правилник за завршниот испит во училиштата за детски негователки, во училиштата за бабици, во училиштата за медицински хигиеничари и во училиштата за болничари;

Наредба за определување местата во кои постојат тешкотии за осигурување на основна здравствена заштита.

СОДРЖИНА:

	Страна
703. Уредба за извршување на Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори —	948
704. Уредба за дополнение на Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година —	947
705. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за именување претседатели и чле-	

нови на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет —	947
706. Одлука за отворање на Амбасада на Федеративна Народна Република Југославија во Републиката Ирак —	947
707. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заемите за инвестиции —	947
708. Одлука за височината на средствата на фондовите што стопанските организации можат да ги вложуваат во општествените инвестициони фондови —	948
709. Одлука за рамките за утврдување положбајната плата на службениците на сојузните научни установи —	948
710. Одлука за определување земјишта на кои привремено не се плаќа земјарина —	949
711. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за уплатување на придонесот од прометот на пченка, јачмен и овес од родот на 1957 година за давање премии за извоз —	949
712. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на највисоките продажни цени на храната за добиток од индустриско потекло —	950
713. Одлука за бројот на членовите на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка што ги предлагаат сојузните стопански комори, сојузите на стопанските комори и Главниот задружен сојуз на ФНРЈ —	950
714. Решение за укинување на Економскиот институт на ФНРЈ —	950
715. Наредба за продолжување срокот за враќање на заемите одобрени на стопанските организации за зголемениот обем на производството во 1957 година —	950
716. Наредба за дополнение на Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема —	951
717. Наредба за дополнение на Наредбата за определување највисоката маржа и највисоките продажни цени на грозјето за вино од родот на 1958 година —	951
718. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги —	951
719. Правилник за условите за полагање на судискиот испит и за начинот на утврдување на правата условени со судискиот испит —	952
720. Решение за пуштање во оптек на пригодни поштенски марки по повод Меѓународната геофизичка година 1957/58 —	952
721. Решение за пуштање во промет на поштенска картичка со нова марка од 10 динари —	952
722. Решение за југословенските стандарди за клипњачи, кретачи и опрезачи за локомотиви —	952
723. Решение за југословенските стандарди за бакарни плочи и шипки за локомотивски котли —	953
724. Решение за југословенските стандарди за грејни и чадни цевки за локомотивски котли —	953
725. Решение за југословенските стандарди за колосечен прибор на горниот строј —	953
726. Договор за измена на Договорот за највисоките цени за семе од црвена детелина и луцерка —	954